



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

Makedonije

91001 Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото кинотоводство за претплата, посебни издавања и огласи 608-3-291-2

Четврток, 10 август 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 4 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Голема Ристика бр. 1. Пошт. Факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

421.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАРЖА ЗА ПИЛЕШКО МЕСО ОД БРОЈЛЕРИ

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на пилешко месо од бројлери за покривање на своите трошоци на трговијата можат да засметуваат вкупна маржа од 2 динари по еден килограм.

2. Маржата од точка 1 на оваа одлука се засметува на пилешкото месо од бројлери од домашно производство и од увоз и се додава на набавната цена на тој производ.

3. Маржата од точка 1 на оваа одлука претставува вкупен износ од кој ги покриваат своите трошоци на трговијата организациите на здружениот труд што вршат промет на големо односно промет на мало на пилешко месо од бројлери од домашно производство и од увоз.

Организациите од став 1 на оваа точка се должни во своите фактури за продажбата на пилешко месо од бројлери посебно да го искажат износот на маржата што ја засметале.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр.136

8 август 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Демал Биедиќ, с. р.

422.

Врз основа на член 45 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

УПАТСТВО

ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, НА ГУМЕНА ПАЛКА И НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА ЗА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. Општи одредби

1. Со ова упатство поблиску се одредуваат условите и начинот на употреба на огнено оружје, на гумена палка и на други средства на присилба од страна на овластените службени лица на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во понатамошниот текст: овластеното службено лице).

Како други средства на присилба од став 1 на оваа точка се подразбираат: физичка сила, хемиски и гасни средства (солзавец), шмркови со вода, специјални моторни возила, коњи и службени кучиња.

2. Овластеното службено лице може да употреби огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба само врз основа и под услови од чл. 23 и 24 на Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата, а на начин предвиден со ова упатство.

3. При употребата на огнено оружје, на гумена палка и на други средства на присилба, овластеното службено лице е должно да го чува животот на други лица.

4. Пукање во воздух заради сигнализација, барање помош и застрашување, како и пукање во животни кога тие го загрозуваат животот на луѓето, не се смета како употреба на огнено оружје во смисла на ова упатство.

II. Употреба на огнено оружје

5. Овластеното службено лице може да употреби огнено оружје само ако на друг начин не може:

1) да го заштити животот на луѓето.

Заради заштита на животот на луѓето овластеното службено лице може да употреби огнено оружје ако животот на едно или повеќе лица се наоѓа во непосредна опасност, а со цел да се одбие или спречи започнатиот противправен напад од лицето што тој напад го врши.

Животот на луѓето се наоѓа во непосредна опасност ако тие се физички напаѓани на таков начин или со такво средство кое претставува непосредна опасност по нивниот живот (со оружје, со опасно оружје и сл.), или ако физичката сила на напаѓачот е таква или бројот на напаѓачите толкав што напаѓаните на друг начин да не можат да се бранат.

Штом ќе престане опасноста огненото оружје не смеа да се употреби;

2) да го спречи бегството на лице затечено во вршење на кривично дело за кое е предвидена казната строг затвор од петнаесет години или построга казна.

Заради спречување на бегство на лице во случајот од оваа одредба, овластеното службено лице може да употреби огнено оружје ако лицето е затечено во вршење на кривично дело кое претставува:

а) контрареволуционерен напад на државното и општественото уредување (член 100 КЗ), загрозување на територијалната целина и независноста на државата (член 101 КЗ), поткопување на воената и одбранбената сила на државата (член 102 КЗ), оружана побуна (член 104 КЗ), шпионажа (член 105 КЗ), оддавање државна тајна (член 105а ст. 1, 2 и 3 КЗ), учествување во непријателска дејност против Југославија (член 109 КЗ), бегство заради непријателска дејност (член 110 став 2 КЗ), организирање и префрлање на територијата на Југославија на оружени групи, поединци и материјали (член 111 КЗ), уништување на важни објекти на стопанството (член 114 КЗ), саботажа (член 115 КЗ), здружување против

народот и државата (член 117 ст. 1, 2 и 3 КЗ), укажување помош на сторителот на кривични дела против народот и државата (член 120 КЗ);

б) убиство (член 135 КЗ);

в) силување (член 179 став 2 КЗ), обљуба над немошно лице (член 180 став 2 КЗ) и обљуба и противприроден блуд со малолетно лице (член 181 ст. 2 и 5 КЗ);

г) правење и пуштање во циркулација на фалсификувани пари (член 221 ст. 1, 2 и 3 КЗ) и правење и употреба на лажни знаци за вредност или хартии од вредност (член 222 ст. 2 и 4 КЗ);

д) разбојништво (член 252 КЗ), тешки случаи на разбојничка кражба и разбојништво (член 253 КЗ) и грабеж (член 255 КЗ);

ѓ) тешки дела против општата сигурност (член 273 ст. 2 и 3 КЗ).

Како затечување во вршење на кривично дело, во смисла на ова упатство, се смета затечување на сторителот на кривично дело на местото на извршувањето на кривичното дело или во непосредна близина на тоа место во времето на извршувањето или непосредно по извршувањето на кривичното дело;

3) да спречи бегство на лице лишено од слобода или на лице за кое е издаден налог за лишување од слобода поради извршување на кривично дело за кое е предвидена казната строг затвор од петнаесет години или построга казна.

Во налогот за лишување од слобода односно во налогот за спроведување или чување надлежниот орган е должен изречно да наведе дека овластеното службено лице може да употреби огнено оружје во случај на бегство на ова лице.

Ако овластеното службено лице спроведува лице спрема кое, во случај на бегство, е дозволена употреба на огнено оружје, тоа е должно пред или за време на спроведувањето да го предупреди дека во случај на обид на бегство ќе употреби огнено оружје;

4) да го одбие од себе непосредниот напад со кој се загрозува неговиот живот.

Како непосреден напад со кој се загрозува животот се смета нападот што врз овластеното службено лице се врши со огнено оружје, со опасно оружје или со други предмети со кои може да се загрози животот; што се врши од страна на две или повеќе лица; што се врши на место и во време кога не може да се очекува помош, како и што се врши од физички посилено лице или од лице што се служи со посебни вештини и слично;

5) да одбие напад врз објект или личност што ја обезбедува.

Овластеното службено лице може да употреби огнено оружје спрема лице што врши напад врз објект или личност што ја обезбедува, ако нападот е непосреден и ако во моментот на употребата на огненото оружје нападот почнал а уште не престанал.

Како напад врз објект што се обезбедува се смета секое дејствие насочено на оштетување или уништување на објект или на поодделни негови делови, или на оштетување или уништување на уредите во објектот.

Како напад врз личност што се обезбедува се смета секој непосреден напад со огнено оружје, со опасно оружје или со други средства со кои се загрозува животот на оваа личност, или ако нападот го вршат повеќе лица.

6. Ако лицето затечено на местото на извршувањето на кривичното дело за кое е предвидена казната строг затвор од петнаесет години или построга казна, или лицето за кое е издаден налог за лишување од слобода поради извршување на такво дело, почне да беге, овластеното службено лице ќе се обиде да го фати со истовремено повикување: „Стој, ќе пукам!“. Ако лицето не застане, овластеното службено лице ќе го повтори повикот. Ако лицето ниту на повторениот повик не застане, а не постои друга можност за лишување од слобода, овластеното службено лице ќе го употреби огненото оружје.

Ноќе, или во густа магла, или на непрегледен терен, или во шума, како и кога лицето бега кон шума или во правец на објект каде што може да се скрие, огненото оружје може да се употреби и по првиот повик да застане.

Ако лицето бега кон собрани граѓани, на постои опасност некој од граѓаните да биде повреден, овластеното службено лице не смее да пука.

7. Кога овластеното службено лице врши службена задача под непосредно раководство на старешина, огненото оружје може да го употреби само по наредба на старешината.

Како старешина од став 1 на оваа точка се смета овластениот работник на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи под чие непосредно раководство се наоѓа овластеното службено лице при извршувањето на службената задача.

III. Употреба на гумена палка и на физичка сила

8. Овластеното службено лице може да употреби гумена палка и физичка сила заради совладување на отпорот на лице што го нарушува јавниот ред и мир, или кое треба да се приведе, задржи или притвори, како и заради одбивање напад врз себе или врз друго лице, или врз објект или личност што ја обезбедува.

Како употреба на гумена палка и физичка сила се сметаат: удир со палка, зафаќање и други вештини за одбрана или за напад, со кои се присилува на послушност лицето што со својата постапка го оневозможува извршувањето на службената задача или кое физички напаѓа врз овластеното службено лице, врз друго лице или врз објект или личност што овластеното службено лице ја обезбедува.

Овластеното службено лице е должно да престане да ја употребува гумената палка и физичката сила штом ќе престане непосредниот напад или отпорот од страна на лицето против кое е употребена гумената палка или физичката сила.

Како отпор, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета секое спротиставување на законитите наредби на овластеното службено лице издадени за воспоставување на јавниот ред и мир, за отстранување од местото на настанот, за приведување, задржување или лишување од слобода — со кое тоа се оневозможува.

Отпорот може да биде активен и пасивен.

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со употреба на оружје, оружје, други предмети или физичка сила (се отима, се бори, се турка, се засолнува со разни предмети), и на тој начин го оневозможува овластеното службено лице да ја изврши службената работа. Како активен отпор се смета и поттикнувањето на отпор.

Пасивен отпор постои кога лицето ќе се оглуши на повикот или на законитата наредба од овластеното службено лице или ќе се стави во таква положба (легне на почвата, клекне, се фати за некој предмет и сл.) со која го оневозможува извршувањето на службената работа.

Кога лицето дава пасивен отпор гумената палка, по правило, не се употребува, освен ако лицето со пасивниот отпор ја оневозможува интервенцијата на овластеното службено лице ако нема други можности таквиот отпор да се совлада или ако употребата на поблаги средства останала без успех.

9. Гумената палка не смее да се употреби спрема деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, тешки инвалиди и жени чија бременост е видлива, освен ако овие лица со огнено оружје или со други опасни средства непосредно го загрозуваат животот на овластеното службено лице или на друго лице.

IV. Употреба на огнено оружје, на гумена палка и на други средства за присилба спрема воени лица

10. Спрема воени лица во униформа овластеното службено лице може да употреби огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба, според одредбите на ова упатство, само ако не постои можност навремено да се обезбеди интервенција на воените органи.

Спрема воени лица во граѓанска облека овластеното службено лице може да употреби огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба под истите услови како и спрема други лица.

V. Употреба на хемиски и гасни средства (солзавец) и на други средства за присилба

11. Во вршењето на службените задачи овластеното службено лице може да употреби хемиски и гасни средства (солзавец) ако постојат услови за употреба на огнено оружје или ако е нарушен јавниот ред и мир во поголем обем.

Заради воспоставување на нарушениот во поголем обем јавен ред и мир можат да се употребат и шпркери со вода, специјални моторни возила и коњица.

Средствата од став 2 на оваа точка можат да се употребат само по наредба од сојузниот секретар за внатрешни работи или од лицето што тој ќе го овласти.

12. Заради фаќање на сторителите на кривично дело, за совладување на отпор или за одбивање напад врз овластеното службено лице или врз друго лице или објект, како и во други случаи кога може да се употреби огнено оружје, овластеното службено лице може да користи и специјално обучени кучиња.

VI. Известување за употребата на огнено оружје, на гумена палка, на физичка сила и на хемиски и гасни средства

13. Овластеното службено лице што ќе употреби огнено оружје, гумена палка, физичка сила или хемиски и гасни средства е должно за тоа да му поднесе извештај на непосредниот старешина.

VII. Завршна одредба

14. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П—Бр. 220-14/9
20 јули 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

423.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/72, 23/72, 27/72, 31/72, 33/72, 36/72 и 38/72) во точка 2 одредба под 1 Репродукциони материјали, во редниот број 1 во колона 4 бројот: „205.000“ се заменува со бројот: „605.000“.

По редниот број 35 се додава нов реден број 36, кој гласи:

„Реден број“	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
36	12.06	Хмељ	130 тона“.

Во одредбата под 2 Стоки за широка потрошувачка, во редниот број 6 во колона 4 бројот: „250.000“ се заменува со бројот: „270.000“.

По редниот број 8 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

„Реден број“	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
9	02.02/2	Пилиња заклани и месо од нив	1.000 тона
10	04.04/1	Сирења, освен сирења од тарифниот број 04.04/1г	2.000 тона“.

2. Во точка 5 зборовите: „7 и 8“ се заменуваат со зборовите: „7, 8, 9 и 10“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 11019
3 август 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хациќ, с. р.

424.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Памучни влакна. Општи одредби	JUS F.B1.021
Плетени производи за облекување:	
— Детски машки плетени панталони. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.203
— Детски машки плетен комплект (фанелка, панталони). Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.204
— Женски плетени елеци. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.265
— Женски плетени панталони. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.266
— Женски плетени комплекти (елек, панталони). Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.267
— Женски плетени комплекти (елек, фустан). Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.268
— Женски плетени комплекти (елек, здолниште). Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.269
— Женски плетени комплекти (јакна, панталони). Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.270
— Женски плетени комплекти (спортски пуловер, панталони). Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.271
— Детски женски фанелки. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.307
— Детски женски панталони. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.308
— Детски женски плетени комплекти (фанелка, панталони). Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.309
— Нараквици со прсти. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.400
— Нараквици без прсти или со палец. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.401

Испитување на текстилот:

— Одредување на должината на влакната на суров памук (на семки)	JUS F.S2.217
— Одредување на коефициентот на зрелоста на памучни влакна	JUS F.S2.229
— Откривање и проценување на оштетувањата на памучни влакна настанати со дејство на микроорганизмите	JUS F.S2.236
— Одредување на финоста на памучни влакна. Метода за читање на микронер-индекс	JUS F.S2.238

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение, освен стандардите JUS F.S2.217, JUS F.S2.229, JUS F. S2. 236 и JUS F.S2.238, се задолжителни.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 10-2125/1
6 јуни 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,

Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/72, се поткраднаа долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во член 14 став 3 наместо зборовите: „2, 3 и 4“ треба да стои: „2 и 3“.

2. Во член 21 став 2 наместо зборовите: „цел-влакно“ треба да стои: „(цел-влакно)“.

3. Во член 41 став 2 наместо зборовите: „2 дел „Б“ на Тарифата“ треба да стои: „18 на Тарифата на сојузниот данок на промет“.

Во став 6 на почетокот бројот: „3“ треба да се брише.

4. Во член 48 став 3 зборовите: „за образование и култура“ треба да се бришат.

5. Во образецот III над колоната 2 наместо зборовите: „Вкупно задолжување на продавницата“ треба да стои: „Вкупен промет на продавницата“, а над колоните 3, 4 и 5 наместо зборовите: „Пресметан данок во вкупното задолжување на продавницата“ треба да стои: „Пресметан данок во вкупниот промет на продавницата“.

6. Во образецот ДП под реден број 136 во колоните 4 и 5 треба да стои знакот: „х“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 27 јули 1972 година.

СОДРЖИНА:

Страна

421. Одлука за одредување маржа за пилешко месо од бројлери	857
422. Упатство за употреба на огнено оружје, на гумена палка и на други средства на присилба за овластените службени лица на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи	857
423. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1972 година	859
424. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија	860
Исправка на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги	860
Меѓународни договори	421

Издавач: Новипоска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17